

Службен весник

на Република Македонија

Број 188

13 октомври 2016, четврток

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4150. Указ бр. 29 од Претседателот на Република Македонија.....	2	4154. Одлука за распределба на остварената добивка по Годишна сметка на АД „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост за 2014 година.....	61
4151. Уредба за единствениот знак за припадност на Армијата на Република Македонија, униформата, ознаките на чиновите, ознаките на родовите и службите, ознаките на единиците како и начинот и условите за нивното носење.....	2	4155. Одлука за пристапување на Република Македонија кон (с 171) конвенцијата за ноќна работа, 1990, на Меѓународната организација на трудот.....	62
4152. Одлука за одобрување на Годишната сметка и финансиските извештаи на АД „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост за 2014 година.....	61	4156. Одлука за пристапување на Република Македонија кон (с 160) конвенцијата за трудови статистики, 1985 на Меѓународната организација на трудот.....	62
4153. Одлука за одобрување на Извештајот за работењето на АД „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост за 2014 година.....	61	4157. Одлука за пристапување на Република Македонија кон (с 141) конвенцијата за организации на рурални работници, 1975 на Меѓународната организација на трудот.....	62

	Стр.
4158. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижна ствар во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	62
4159. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	63

	Стр.
4160. Одлука за запишување на правото на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.....	63
4161. Објава од Министерството за надворешни работи.....	63
4162. Објава за движењето на индексот на цените на мало во Република Македонија за месец септември 2016 година.....	63
Огласен дел	1-32

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4150.

Указ бр. 29
12 октомври 2016 година

Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Македонија

СЕ ОДЛИКУВА

НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

со

ОРДЕН ЗА ЗАСЛУГИ ЗА МАКЕДОНИЈА

по повод 70 години од основањето, а особено за постигнатите исклучителни резултати во централнобанкарското работење, како независна, емисиона банка и главен носител и столб на макроекономската стабилност на суверена и самостојна Република Македонија.

Бр. 08-1422/1
12 октомври 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

4151.

Врз основа на член 45 став 4 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија”, бр.42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Претседателот на Република Македонија, донесе

УРЕДБА

ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ЗНАК ЗА ПРИПАДНОСТ НА АРМИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, УНИФОРМАТА, ОЗНАКИТЕ НА ЧИНОВИТЕ, ОЗНАКИТЕ НА РОДОВИТЕ И СЛУЖБИТЕ, ОЗНАКИТЕ НА ЕДИНИЦИТЕ КАКО И НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА НИВНОТО НОСЕЊЕ

I. ОПШТА ОДРЕДБА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува единствениот знак за припадност на Армијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Армијата), униформите, ознаките на чиновите, ознаките на родовите и службите, ознаките на единиците на Армијата, како и начинот и условите за нивното носење.

II. ЕДИНСТВЕН ЗНАК ЗА ПРИПАДНОСТ НА АРМИЈАТА

Член 2

Единствениот знак за припадност на Армијата, претставува стилизиран цвет на сончоглед од дванаесет листови со златножолта боја и црвено поле со кружен облик во средината на кое е испишан натпис „АРМ“.

Единствениот знак за припадност на Армијата се носи на капата, баретката или шеширот од военотеренската униформа во основна шара и се изработува со вежење на подлога од ткаенина со светло зелена боја од униформата која е обрабена со конец во потемна зелена боја.

Единствениот знак за припадност на Армијата за плик капа и шапка (машка и женска) за службена униформа се изработува во тродимензионална форма од метал.

Единствениот знак за припадност на Армијата за генералите за плик капа и шапка за службена униформа, е обвиен со две тугонови гранчиња во златножолта боја во полукруг и се изработува во тродимензионална форма од метал.

Изгледот на единствениот знак за припадност на Армијата е даден во прилог број 1.

III. УНИФОРМИ

Член 3

При извршувањето на должностите, припадниците на Армијата ги носат следните видови униформи:

- военотеренска униформа (основна и универзална шара),
- службена униформа (во машка и женска изведба),
- униформи на единицата за почести.

По исклучок, а заради извршување на специфични задачи, припадниците на Армијата по потреба можат да носат и други видови на униформа и заштитна, работна и специјална облека, согласно Упатство кое го донесува Началникот на Генералштабот на Армијата.

Член 4

Униформата на Армијата ја носат припадници на: активниот воен персонал, воен персонал на стручно оспособување, односно обука и припадниците на резервниот состав на Армијата.

Припадниците на Армијата од ставот (1) од овој член се должни да ја носат униформата во вршење на службата, како и при учество во вежбовни активности и обука и во хуманитарни и мировни операции надвор од територијата на Република Македонија.

По исклучок униформа на Армијата може да носат и припадниците на цивилниот персонал на служба во Армијата упатени во мировни или хуманитарни операции надвор од територијата на Република Македонија, како и при извршување на специфични задачи поврзани со борбената готовност на Армијата.

Член 5

Униформата која не е соодветно означена согласно одредбите на оваа Уредба, не се смета за униформа на припадниците на Армијата.

1. ВОЕНОТЕРЕНСКА УНИФОРМА

Член 6

Военотеренската униформа во основна шара ја носат: активен воен персонал, воен персонал на стручно оспособување, односно обука и припадниците на резервниот состав на Армијата кога извршуваат обврски од областа на одбраната.

Военотеренската униформа во универзална шара ја носат: активен воен персонал и припадниците на резервниот состав на Армијата кога се упатуваат во мировни или хуманитарни операции надвор од територијата на Република Македонија.

Категориите на персонал од став (2) на овој член, во зависност од местото на извршување на мисијата, може да носат военотеренска униформа во основна шара.

Член 7

Военотеренската униформа во основна и универзална шара се состои од: баретка, капа, ветровка, палто, панталони, палто и панталони од композитен материјал, ремен за панталони, колан, поткапа, ракавици, подоблека горен дел и подоблека долен дел, маица со кратки ракави, маица со долги ракави, чорапи, гаќи кратки, гаќи долги, чизми (летни и зимски) за основна шара и летни за универзална шара, модуларен ранец или транспортна вреќа, шаторско крило-наметка, наметка за шлем, а за воени старешини и чанта.

По исклучок, а за извршување на специфични должности, военотеренската униформа во основна и универзална шара се состои и од шешир.

Дополнителната опрема на комплетот на военотеренските униформи се дефинира со критериуми за следење на материјални средства во Армијата.

Член 8

Припадниците на Армијата со военотеренската униформа носат капа.

Освен капа, припадниците на баталјонот за специјални намени може да носат баретка во бордо боја, припадниците на ренџерскиот баталјон може да носат баретка во зелена боја а припадниците на Воената полиција може да носат баретка во црна боја.

Покрај единствениот знак на припадност на Армијата, припадниците на баталјонот за специјални намени и припадниците од ренџерскиот баталјон на баретката носат и ознака на единицата.

Член 9

Капата и шеширот се носат така што работ да лежи на најголемиот обем на главата.

Баретката се носи накосена на десната страна.

Ветровката се носи над палтото како горен дел од униформата.

Палтото како горен дел од униформата се носи над панталоните. При изведување на одредени активности може да се носи и во панталоните, а при високи температури може да се носи со уредно подвиткани ракави над лактот.

Под палтото задолжително се носи маица со кратки или долги ракави, а во преоден и зимски период и подоблека горен дел.

Подоблеката горен дел се носи над маицата, а под палтото. Подоблеката може да се носи како надворешен дел од униформата над маицата во логорска просторија, освен при смотра и при изведување на обука.

Панталоните се носат со ногавиците вовлечени во чизмите, а при изведување на одредени активности може да се носат и над чизмите затегнати со врвки за затегнување. Во преоден и зимски период под панталоните може да се носи и подоблека долен дел или гаќи долги.

Коланот се носи при обука, вежби и смотри над палтото и ветровката, а кога се носи палтото во панталони, коланот се користи како ремен за панталони.

Со военотеренската униформа припадниците на Армијата носат војнички чизми (летни и зимски).

Член 10

Ознаките на командите и единиците на Армијата во ранг на самостоен баталјон и повисоко, извезени на подлога од платно се носат на десниот ракав од военотеренска униформа во основна и универзална шара дефинирани со димензии и тоа за: Генералштабот на Армијата и командите и единиците на Армијата.

На левиот ракав на палтото од военотеренската униформа во основна и универзална шара, во средината на џебот со затворена патна, вишиена е платнена леплива лента за поставување на државното знаме, во димензии 70 мм должина и 35 мм ширина и обрабено со црвена боја.

На десниот ракав на палтото од военотеренската униформа во основна шара, во средината на џебот со затворена патна, вишиена е платнена леплива лента за поставување на ознака на единицата.

На левиот ракав на ветровката на растојание од 60 мм од горниот раб на ракавот е вишиена платнена леплива лента за поставување на државното знаме, во димензии 70 мм должина и 35 мм ширина и обрабено со црвена боја боја.

На десниот ракав на ветровката од военотеренската униформа во основна шара на растојание од 60 мм од горниот раб на ракавот е вишиена платнена леплива лента за поставување на ознака на единицата.

На палтото и ветровката од военотеренската униформа во основна шара, над левиот горен џеб е вишиена платнена леплива лента за поставување на ознаката „МАКЕДОНИЈА“, а над десниот горен џеб е вишиена платнена леплива лента за поставување на ознаката за презиме.

На јаката од палтото се носи везена ознака за прв и главен подофицер.

На ветровката и палтото на средина на предната страна во висина на горниот раб на џебовите е вишиена платнена леплива лента за поставување на ознаката на чинот.

На јазичето на горниот дел од облеката од композитен материјал е вишиена платнена леплива лента за поставување на ознаката на чинот.

Ознаките од военотеренската униформа се дадени во прилог број 2.

2. СЛУЖБЕНА УНИФОРМА

Член 11

Службената униформа ја носат воените старешини, а на воени свечености ја носат и лицата на стручно оспособување и усовршување за офицер, односно подофицер и питомците на Воената академија.

Службената униформа е во темно-тегет боја.

Член 12

Службената униформа се состои од: шапка (машка и женска), плик капа, јакна, капут (машки и женски), палто, панталони, кошула (со долги и кратки ракави), џемпер со нараменици со „V“ отвор, елек со „V“ отвор, ракавици (за мажи и жени), вратоврска (машка и женска), штипка за вратоврска за мажи, копче за вратоврска за жени, ремен за панталони, чорапи, чевли за мажи, а за жените се состои и од: здолниште, чевли, чизми и хулахопки.

Член 13

Службената униформа се состои од униформа класа А и униформа класа Б.

Член 14

Службената униформа класа А се состои од: шапка (машка и женска), капут (машки и женски), палто, панталони, кошула со долги ракави, елек со „V“ отвор, ра-

кавици, вратоврска, штипка за вратоврска за мажи, копче за вратоврска за жени, ремен за панталони, чорапи, чевли за мажи, а за жените се состои и од: здолниште, чевли, чизми и хулахопки.

Униформата од класа А се носи на свечености, на свечени приеми, при пречек и испраќање на високи воени и државни делегации, во денови на државни и воени празници, при комеморации и слично.

Член 15

Службена униформа, Класа Б се состои од: плик капа, јакна, панталони, кошула (со долги и кратки ракави), џемпер со нараменици со „V“ отвор, елек со „V“ отвор, ракавици (за мажи и жени), вратоврска, штипка за вратоврска за мажи, копче за вратоврска за жени, ремен за панталони, чорапи, чевли за мажи, а за жените се состои и од: здолниште, чевли, чизми и хулахопки. Униформата од класа Б се носи во текот на секојдневното работење во командите и единиците на Армијата.

Член 16

Плик капата и шапката се носат така што работ да лежи на најголемиот обем на главата.

Јакната се носи закопчана врз палто или над џемпер со нараменици со „V“ отвор или над кошула со долги ракави, со вратоврска, штипка за вратоврска и копче за вратоврска.

Капутот се носи закопчан над палтото.

Палтото се носи закопчано, над кошула со долги ракави, вратоврска, штипка за вратоврска и копче за вратоврска за жени а во зима по потреба и со елек со „V“ отвор.

Панталоните за мажи и жени се носат така што, долниот дел од ременот е над колковите, а ногавиците до врвот на горниот дел на стапалото на чевлите.

Кошулата со долги ракави се носи вовлечена во панталони и здолниште како горен дел или како внатрешен дел, со вратоврска и штипка за вратоврска за мажи и копче за вратоврска за жени.

Кошулата со кратки ракави се носи како горен дел вовлечена во панталони или здолниште.

Џемперот со нараменици со „V“ отвор се носи како горен дел, над кошулата со долги ракави, со вратоврска, штипка за вратоврска за мажи и копче за вратоврска за жени.

Елекот со „V“ отвор се носи над кошулата со долги ракави со вратоврска под палто.

Здолништето се носи така што, долниот дел на струкот да биде над колковите, а должината да биде на средина на колената.

Вратоврската за мажи се врзува на начин „Виндзор врзување“ и врвот на долниот агол допира до ременот на панталоните. Штипката за вратоврска се носи на средината од вратоврската, во висина на горниот раб на џебовите на кошулата.

Вратоврската за жени се носи поставена на средината од јаките на кошулата со долги ракави со копче - симбол на Армијата поставена на средината од преклопот на вратоврската.

Член 17

На средината од предниот дел на шапката, над штитникот за сонце е прицврстен единствениот знак за припадност на Армијата.

На предниот дел од левата страна на плик-капата на растојание од 30 мм од предниот раб и 30 мм од долниот раб е прицврстен единствениот знак за припадност на Армијата.

На нарамниците од палтото, јакната, капутот, џемперот со нарамници со „V“ отвор и кошулата со долги и кратки ракави за офицери се става еполета за чинови во темно-тегет боја со извезена бордура и свезди од метал. На нарамниците од палтото за подофицери се става еполета за чинови во темно-тегет боја со извезени ознаки за чинови. Димензиите на еполетите за чинови се изработуваат во зависност од големинскиот број на палтото. За генералите, на нарамниците од јакната, капутот и палтото чиновите се извезени на нарамниците.

За генералите, на џемперот со нарамници со „V“ отвор и кошулата со долги и кратки ракави се става еполета за чинови во темно-тегет боја со извезени ознаки за чин.

Димензиите на еполетите за чинови се разликуваат во зависност од големинскиот број на горниот дел од униформата.

На долните јаки од палтото за генералите се поставува ознаката за генерали. На долните јаки од палтото се поставуваат ознаките за родовите и службите.

На горните јаки од палтото се поставува ознака за прв и главен подофицер на Армијата.

На левиот ракав од надворешната страна на растојание од 130 мм од горниот раб на ракавот на јакната, капутот, палтото, џемперот и кошулата (со долги и кратки ракави) е зашиено државното знаме на Република Македонија, извезена со срмен конец во златно жолта боја и конец во црвена боја со димензии 70 мм должина и 35 мм широчина и обрабена со конец во црвена боја.

На десниот ракав од надворешната страна на растојание од 110 мм од горниот раб на ракавот е зашиен грбот на Република Македонија извезен во оригинални бои, со извезен натпис во жолта боја „АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, на ткаенина за униформа обрабено со срмен конец во златно-жолта боја, со димензии 80 мм височина и 65 мм широчина.

Над десниот џеб на палтото и кошулата (со долги и кратки ракави) се носи метална позлатена плочка со презиме.

На патната на десниот џеб на палтото и кошулата (со долги и кратки ракави) се носат ознаките за учеството во мировни или хуманитарни операции надвор од територијата на Република Македонија.

На средината на десниот џеб на палтото и кошулата (со долги и кратки ракави), закачено на копчето од џебот, се носи метална ознака-беџ (поставена на кожна подлога) на единицата во ранг на самостоен баталјон, полк-бригада и повисоко.

Над левиот џеб на палтото се носат минијатурни ленти на добиените ордени, одликувања, плакети и значки, според редоследот на важноста од лево кон десно гледано кон носителот. Минијатурните ленти се поставуваат на шини. На средината на левиот џеб на палтото и кошулата (со долги и кратки ракави), закачено на копчето од џебот, се носи значка-беџ за завршена највисока воена школа.

Изгледот и димензиите на чиновите се дадени во прилог број 3.

3. УНИФОРМИ НА ЕДИНИЦАТА ЗА ПОЧЕСТИ

Член 18

Униформата на единицата за почести се носи при давање на почести на домашни и странски високи државни и воени раководители и на други свечености согласно Правилото за воен протокол во Армијата и истата ја носат припадниците на единицата која е определена за задачите од оваа област.

Член 19

Гардиската униформа се состои од следните делови: гардиска капа, гардиско палто, гардиски колан, кошула, гардиски панталони, гардиски чизми, гардиска пелерина, гардиска марама и ракавици.

Член 20

Гардиската капа претставува стилизиран качкет на кој на левата и десната страна стои единствениот знак за припадност на Армијата.

Постојат два вида на гардиската капа: летна и зимска.

Страните каде се наоѓа единствениот знак за припадност на Армијата се споени со чичак трака или ластик.

Гардиското палто е со метални ознаки и тоа: офицер во златна боја, подофицер во сребрена боја и војник во црвена боја на јаката во ромбоидна форма и еполети во правоаголна форма при што рабовите на јаката и еполетите се обрабени со златна срма.

Закопчувањето е со едноредни копчиња на кои се наоѓа единствениот знак за припадност на Армијата. На левиот ракав во висина на градите е зашиено знамето на Република Македонија, а на десниот ракав е зашиен грбот на Република Македонија извезен во оригинални бои, со извезен натпис во жолта боја „АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“. На долниот дел од ракавите од надворешна страна е пришиено платно на кое се сошиени 4 копчиња. На палтото од десната страна се поставува висок кој е исплетен од конец и на краевите има два метални дела кои претставуваат два куршуми.

Гардискот колан е изработен од ткаенина на која се извезени декоративни елементи и истиот се закопчува со тока на која се наоѓа единствениот знак на припадност на Армијата.

Марамата е во триаголна форма и се врзува околу вратот.

Кошулата е со класична јака, без џебови, со долги ракави и се носи вовлечена во панталони.

Гардиските панталони се со благо стеснување од коленото надолу. Изработени од ткаенина и од страната се пришиени две црвени линии по должина. На струкот се поставени гајки за ремен и систем за закопчување. Панталоните имаат имитација на два предни и два задни џеба.

Гардиските чизми се изработени од кожа. Истите се во висина под коленото, а во горниот дел се пришиени кожни ленти кои се вкрстуваат и истите претставуваат стилизирани чевли со калози.

Ракавици со пет прсти, со три раба на надворешниот дел од дланката и ластик на внатрешната страна. На внатрешната страна се аплицирани точки од гума.

Гардиската наметка претставува стилизирана наметка (гуња). Јаката е обработена со темноцрвено платно, а во висина на копчата за закопчување на истата се додадени две метални токи во златно жолта боја кои го претставуваат македонскиот штит на кои се прикачени висоци од конец. На десната страна од наметката во висина на градите е зашиен грбот на Република Македонија, со извезен натпис во жолта боја „АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“, а од левата страна е пришиено знамето на Република Македонија. Рабовите на наметката од јаката до долниот раб се обработени со темноцрвено платно.

За зимски услови се изработува наметка од чоја, обработена со водоодбојна апретура.

4. НОСЕЊЕ НА УНИФОРМА

Член 21

Носењето на униформата во однос на видот го регулира командантот на гарнизон со своја наредба.

5. ДРУГИ ОЗНАКИ И ДЕЛОВИ НА УНИФОРМИТЕ

Член 22

Ознаката за презиме и ознаката „МАКЕДОНИЈА“ за военотеренската униформа во основна шара се изработени на зелено-маслинеста ткаенина извезена со црни букви на кирилско писмо и обработена со раб извезен од црн конец.

Ознаката за презиме и ознаката „МАКЕДОНИЈА“ за военотеренската униформа во основна шара при упатување во операции, вежби, обуки, семинари, курсеви и други активности надвор од Република Македонија се изработени на зелено-маслинеста ткаенина, извезена со црни букви на основно латинско писмо со превод на англиски јазик и обработена со раб извезен од црн конец.

Ознаката за презиме и ознаката „МАКЕДОНИЈА“ за военотеренската униформа во универзална шара се изработени на ткаенина во окер боја извезена со кафени букви на основно латинско писмо со превод на англиски јазик и обработена со раб извезен од кафен конец.

Ознаката за презиме за службената униформа е изработена од метална позлатена плочка со испишани црни печатни букви на кирилско писмо во средина на плочката.

Ознаките за презиме се изработуваат во три варијанти во зависност од должината на презимето.

Член 23

Подофицерите во Армијата, поставени на должност прв и главен подофицер, на униформите ги носат следните ознаки:

1. Ознаката на подофицер поставен на должност прв подофицер:

- минијатурна изведба на чинот наредник, со еден ромб во форма на дијамант поставен во средината помеѓу правите ленти и изведбата од рамнокракиот триаголник.

2. Ознаката на подофицер поставен на должност главен подофицер:

- минијатурна изведба на чинот главен наредник, со два ромба во форма на дијамант поставени симетрично еден до друг во средината помеѓу правите ленти и првата изведба од рамнокракиот триаголник.

3. Ознаката на подофицер, поставен на должност главен подофицер во единица и команда со која командува бригаден генерал е:

- минијатурна изведба на чинот главен наредник, со гранчиња од тутунови лисја во полукруг со една ѕвезда поставена во средината помеѓу гранчињата од тутунови лисја и првата изведба од рамнокракиот триаголник.

4. Ознаката на подофицер, поставен на должност главен подофицер во командата со која командува генерал - мајор е:

- минијатурна изведба на чинот главен наредник, со гранича од тутунови лисја во полукруг со две ѕвезди хоризонтално поставени во средината помеѓу гранича од тутунови лисја и првата изведба од рамнокракиот триаголник.

5. Ознаката на подофицер, поставен на должност главен подофицер на Армијата е:

- минијатурна изведба на чинот главен наредник, со гранича од тутунови лисја во полукруг со три ѕвезди поставени во форма на триаголник во средината помеѓу гранича од тутунови лисја и првата изведба од рамнокракиот триаголник.

За службена и униформа ознаките се лиени, тродимензионални изработени од метал и површински се заштитени, во златно-жолта боја.

За военотеренска униформа ознаките се везени со црн конец на ткаенина од зелено-маслинеста боја.

Ознаките за првите и главните подофицери се дадени во прилог број 4.

Член 24

На вратоврската за мажи за службена униформа се носи штипка со симболот на Армијата која е изработена од метал.

На манжетните од ракавите на кошулата за службена униформа се носат копчиња со симболот на Армијата, изработени од метал.

На вратоврската за жени се поставува копче, изработено од метал.

Копчиња за службена униформа за палтото се изработени од метал во златно-жолта боја, копчињата на нарамниците на палтото се изработени од метал во боја на ткаенината на униформата, а копчињата за џемперот со нарамници со „V“ отвор за службената униформа се изработени од пластика во боја на ткаенината.

Ѕвездите на чиновите на јакната, капутот, палтото, џемперот со нарамници со „V“ отвор, кошулата со долги и кратки ракави за службена униформа се тродимензионални со осум крака, изработени од метал во златно-жолта боја.

Ѕвездите на чиновите за генералите за сите делови од униформата се тродимензионални од осум крака везени со срмен конец во златно жолта боја.

Аѓутантот на претседателот на Република Македонија со службена униформа класа А, носи триплетен гајтан изработен од срмен конец во златножолта боја и бели ракавици.

IV. ОЗНАКИ НА ЧИНОВИТЕ

1. Ознаки на чиновите на военотеренската униформа

Член 25

Ознаките на чиновите на военотеренската униформа се во форма на правоаголник изработени од платно во зелено маслинеста боја за основна шара, а за военотеренската униформа во универзална шара изработени од платно во окер боја, обработени со везен раб и со извезени чинови во внатрешноста на правоаголникот.

Конецот за обрабување е во црна боја за основна шара и со кафена боја за универзална шара, а за везење на чинот е: за војнички чинови во кафена боја, а за подофицерски, офицерски и генералски чинови во жолта боја. Од опачината е сошиена леплива лента (чичак) за поставување на чинот на соодветниот предмет од военотеренската униформа.

1. Ознаката на чинот разводник е со една права лента и една изведба во форма на рамнокрак триаголник без основа.

2. Ознаката на чинот десетар е една права лента и две изведби во форма на рамнокрак триаголник без основа.

3. Ознаката на чинот помлад водник е со една права лента и три изведби во форма на рамнокрак триаголник без основа.

4. Ознаката на чинот водник е со една права лента и една изведба во форма на рамнокрак триаголник без основа.

5. Ознаката на чинот постар водник е со една права лента и две изведби во форма на рамнокрак триаголник без основа.

6. Ознаката на чинот постар водник I класа е со една права лента и три изведби во форма на рамнокрак триаголник без основа.

7. Ознаката на чинот наредник се две прави ленти и една изведба во форма на рамнокрак триаголник без основа.

8. Ознаката на чинот главен наредник е со две прави ленти и две изведби во форма на рамнокрак триаголник без основа.

9. Ознаката на чинот потпоручник е со една ѕвезда.

10. Ознаката на чинот поручник е со две ѕвезди вертикално поставени.

11. Ознаката на чинот капетан е со три ѕвезди вертикално поставени.

12. Ознаката на чинот мајор е со бордура и една ѕвезда.

13. Ознаката на чинот потполковник е со бордура и две ѕвезди вертикално поставени.

14. Ознаката на чинот полковник е со бордура и три ѕвезди вертикално поставени.

15. Ознаката на чинот бригаден генерал е со граничиња од тутунови лисја во полукруг со елипса во средината и една ѕвезда во средината.

16. Ознаката на чинот генерал-мајор е со граничиња од тутунови лисја во полукруг со елипса и две ѕвезди вертикално поставени во средината.

17. Ознаката на чинот генерал-потполковник е со граничиња од тутунови лисја во полукруг со елипса и три ѕвезди вертикално поставени во средината.

18. Ознаката на чинот генерал на Армија е со граничиња од тутунови лисја (во полукруг со елипса и четири ѕвезди од кои три ѕвезди имаат форма на рамностран триаголник од кои првите две ѕвезди се хоризонтално поставени, третата ѕвезда е на средина, а четвртата ѕвезда е во продолжение на третата ѕвезда.

2. Ознаки на чиновите на службената униформа

Член 26

Ознаките на чиновите на службената униформа се со извезени бордури и ленти, како и метални ѕвезди, изработени и поставени на еполети за чинови и тоа:

Еполетите се изработени од ткаенина, со соодветно зајакнување кое дава цврстина на еполетата.

1. Ознаката на чинот водник е со една права лента и една изведба во форма на рамнокрак триаголник без основа, извезени со срмен конец во златножолта боја на еполети за чинови.

2. Ознаката на чинот постар водник е со една права лента и две изведби во форма на рамнокрак триаголник без основа, извезени со срмен конец во златножолта боја на еполети за чинови.

3. Ознаката на чинот постар водник I класа е со една права лента и две изведби во форма на рамнокрак триаголник без основа, извезени со срмен конец во златножолта боја на еполети за чинови.

4. Ознаката на чинот наредник се две прави ленти и една изведба во форма на рамнокрак триаголник без основа, извезени со срмен конец во златножолта боја на еполети за чинови.

5. Ознаката на чинот главен наредник е со две прави ленти и две изведби во форма на рамнокрак триаголник без основа, извезени со срмен конец во златножолта боја на еполети за чинови.

6. Ознаката на чинот потпоручник е со една метална ѕвезда поставена на еполета за чинови.

7. Ознаката на чинот поручник е со две метални ѕвезди поставени на еполета за чинови.

8. Ознаката на чинот капетан е со три метални ѕвезди поставени на еполета за чинови.

9. Ознаката на чинот мајор е со извезена бордура и една метална ѕвезда на еполета за чинови.

10. Ознаката на чинот потполковник е со извезена бордура и две метални ѕвезди на еполета за чинови.

11. Ознаката на чинот полковник е со извезена бордура и три метални ѕвезди на еполета за чинови.

12. Ознаката на чинот бригаден генерал е со граничиња од тутунови лисја во полукруг со елипса, извезени на еполета за чинови или на нараменицата, со срмен конец во златножолта боја и една ѕвезда во средината на полето на еполетата за чинови или нараменицата извезена со срмен конец во златножолта боја. Еполетата за чинови и нарамениците се обработени со срмен конец во златно жолта боја.

13. Ознаката на чинот генерал-мајор е со граничиња од тутунови лисја во полукруг со елипса, извезени на еполетата за чинови или нараменицата со срмен конец во златножолта боја, две ѕвезди вертикално поставени во средината на полето на еполетата или нараменицата извезени со срмен конец во златножолта боја. Еполетата за чинови и нарамениците се обработени со срмен конец во златно жолта боја.

14. Ознаката на чинот генерал-потполковник е со граничиња од тутунови лисја во полукруг со елипса, извезени на еполетата или нараменицата со срмен конец во златножолта боја, три ѕвезди вертикално поставени во полето на еполетата или нараменицата извезени со срмен конец во златножолта боја. Еполетата за чинови и нарамениците се обработени со срмен конец во златно жолта боја.

15. Ознаката на чинот генерал на Армија е со граничиња од тутунови лисја во полукруг со елипса, извезени на еполетата или нараменицата со срмен конец во златножолта боја, четири ѕвезди во полето на еполетата или нараменицата, од кои три ѕвезди имаат форма на рамностран триаголник од кои првите две ѕвезди се хоризонтално поставени во полето на еполетата или нараменицата, третата ѕвезда е на средина на еполетата или нараменицата, а четвртата ѕвезда е продолжение од третата ѕвезда. Ѕвездите се извезени со срмен конец во златножолта боја. Еполетата за чинови и нарамениците се обработени со срмен конец во златно жолта боја. Еполетите за чинови се носат на соодветниот предмет од униформата согласно член 18, став 3 од оваа Уредба.

Изгледот и димензиите на чиновите се дадени во прилог број 3.

3. Ознаки на чиновите на питомците на Воената академија

Член 27

Питомците на Воената академија на униформата ги носат ознаките на чиновите од член 26 точки 1 до 3 од оваа Уредба.

V. ОЗНАКИ НА РОДОВИТЕ И СЛУЖБИТЕ

Член 28

Ознаките на родовите и службите се изработени од метал со тродимензионална форма во златножолта боја и се носат на подлога во форма на ромб изработен од ткаенина за униформата и обрабен со срмен конец во златножолта боја.

Припадниците на Армијата ознаката на родот или службата ја носат на долните јаки од палтата на службената униформа класа А.

Член 29

1. Ознаки на родови:

а) Копнена војска:

- за родот пешадија, две вкрстени пушки.
- за родот артилерија, две вкрстени топовски цевки.
- за родот оклопно - механизирани единици, силуета на тенк гледан однапред.
- за родот инженерија, две кули-набљудувачници.
- за родот врски, две вкрстени молњи.
- за родот атомско биолошко хемиска одбрана, два вкрстени лабораториски сада.
- за родот електронско војување, во форма на елипса се претставени две вкрстени патеки на електрони во движење, а над нив се вкрстени меч со сечилото нагоре и молња.

б) Противвоздушна одбрана и воено воздухопловство:

- за родот противвоздушна одбрана, вкрстени ракета за противвоздушна одбрана и цевка од противавионски топ кои се поставени на основа од радарска мрежа.
- за родот авијација, меч со врвот свртен нагоре, а на средината на мечот се претставени крилја.
- за родот воздушно набљудување, јавување и наведување, радарска антена.

2. Ознаки на служби:

- за техничка служба, два полукружни запчаника во чија внатрешност се прикажани алати и компас.
- за интендантска служба, два полукружни венци од класје од пченица, во средината на венците поставена е кујна авто-приколка и еден меч во средината на знакот поставен вертикално со врвот нагоре.
- за санитетска служба, палка со две вкрстени змии со главите нагоре и чинија помеѓу нив.
- за ветеринарна служба, палка со две вкрстени змии со главите нагоре и чинија помеѓу нив, а под главите е испишана кириличната буква В

- за сообраќајна служба, тркало со светложолта боја во чие средиште се поставени вагонско тркало и крилја со единствената ознака на Армијата во средина, а под нив сидро во жолта боја.

- за финансиска служба, две вкрстени пера поставени на хартија.

- за правна служба, меч со врвот нагоре на чиј врв е поставена терезија.

- за градежна служба, контура од кука во чија внатрешност стилски се претставени тунел, тетраедар и шестар.

- за музичка служба, лира.

- за метеоролошка служба, метеоролошки инструмент (анемометар) и петел.

Член 30

Генералите на Армијата наместо ознака на родот и службата, на палтото од службена униформа носат ознака од стилизирани тутунови лисја извезени со срмен конец во златно-жолта боја со цвет во бела боја, на кои се поставени афионовии плодови извезени со срмен конец во златно-жолта боја.

Подлогата е изработена од ткаенина во боја на униформата, во форма на ромб, обрабен со срмен конец во златно-жолта боја.

Изгледот на ознаките за родовите и службите на Армијата се дадени во прилог бр. 5.

VI. ОЗНАКИ НА ЕДИНИЦИТЕ НА АРМИЈАТА

Член 31

Опис на ознаките на командите и единиците на Армијата:

1. Ознаката на Генералштабот на Армијата

1.1. Ознаката на Генералштабот на Армијата е во форма на круг, обрабен со златножолта боја, со основа во темно-окер боја, во која е внесен штит со црвена боја, кој е обрабен со златножолта боја на кој има две вкрстени пушки и меч, а во средината на штитот стои единствениот знак за припадност на Армијата, кој е опкружен со стилизирани дабови лисја споени со лента во златножолта боја, на која е испишан натпис „ГЕНЕРАЛШТАБ“.

2. Ознаки на Здружената оперативна команда и единиците

2.1. Ознака на Здружената оперативна команда е во форма на круг кој се состои од два обрабени круга од надворешна и внатрешна страна со црна боја. Првиот круг е на темносина основа, на кој е испишан натпис

„ЗДРУЖЕНА ОПЕРАТИВНА КОМАНДА”, а во долниот дел симетрично се поставени девет звезди со пет крака. Вториот круг е во зелена основа на која е поставен венец од дабови лисја во чија средина се наоѓаат два вкрстени меча.

2.2. Ознаки во 1. механизирана пешадиска бригада

2.2.1. Ознаката на 1. механизирана пешадиска бригада е во форма на штит обрабена со жолта боја, на зелена основа. Во средина е претставен тенк, на врвот од топовската цевка на тенкот е прикажан меч со сечилото нагоре, под тенкот се прикажани вкрстени топовска цевка и пушка.

2.2.2. Ознаката на 1. механизирани пешадиски баталјон е во форма на штит обрабен и преполовен со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа скорпија во црна боја, а во десниот оклопен транспортер во жолта боја, на кој е испишан редниот број на баталјонот.

2.2.3. Ознаката на 2. механизирани пешадиски баталјон е во форма на штит обрабен и преполовен со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа скорпија во црна боја, а во десниот оклопен транспортер во жолта боја, на кој е испишан редниот број на баталјонот.

2.2.4. Ознаката на 3. механизирани пешадиски баталјон е во форма на штит обрабен и преполовен со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа глава од леопард во портокалова и црна боја, а во десниот оклопен транспортер во жолта боја, на кој е испишан редниот број на баталјонот.

2.2.5. Ознаката на 4. механизирани пешадиски баталјон е во форма на штит обрабен и преполовен со црна боја, на зелена основа. Во левиот дел се наоѓа глава од леопард во портокалова и црна боја, а во десниот оклопен транспортер во жолта боја, на кој е испишан редниот број на баталјонот.

2.2.6. Ознаката на тенковскиот баталјон е во форма на штит обрабен со жолта линија, на црвена основа на која централно е поставено сонце со осум крака во форма на осумаголник во жолта боја, а врз сонцето централно е поставен фронтален тенк во црна боја со жолти контури.

2.2.7. Ознаката за артилериски баталјон е во форма на штит обрабен со темно сина боја, на зелена основа, во средината е претставен змеј свртен кон левата страна, а над него се прикажани вкрстени цевка од топ и ракета во жолта боја.

2.2.8. Ознаката на инженерскиот баталјон е во форма на штит обрабен со жолта боја, на зелена основа, во средината се претставени две стражарски кули поврзани со мост во сива боја во чија позадина е претставен сид од тврдина во црна боја, под тврдината има тркало во сива боја, над кого се вкрстени инженерски алатки, во црна боја.

2.3. Ознаки во воздухопловната бригада

2.3.1. Ознаката на воздухопловната бригада е во форма на штит обрабен со жолта боја. Од работ по должина на целата ознака се протега лента во темносина боја, на која рамномерно се претставени 18 звезди во жолта боја. Во внатрешноста на ознаката на светлосина основа во средината е прикажан меч со сечилото нагоре на кој се поставени крилја.

2.3.2. Ознаката на сквадронот за борбени хеликоптери е во форма на штит со лента од темно маслинесто-сура боја, на која рамномерно се распоредени 18 звезди во жолта боја, а штитот е обрабен со жолта боја. Во внатрешноста на ознаката во горниот дел е прикажан хеликоптер во дејство во црна боја, а во долниот дел на внатрешноста е прикажан нишан со темнозелена позадина, а во позадината на црвена основа претставено е изгревање на сонцето со три жолти зрака кои се шират кон горниот дел и завршуваат до работ на лентата.

2.3.3. Ознаката на сквадронот за транспортни хеликоптери е во форма на штит со лента од темно маслинесто-сура боја, на која рамномерно се распоредени 15 звезди во жолта боја, а штитот е обрабен со жолта боја. Позадината на внатрешноста на ознаката е црвена основа на која е претставено сонце со четири зрака во жолта боја. Во средината на ознаката е претставен црн коњ со кренати предни нозе свртен кон сонцето. Во горниот десен дел од ознаката гледано кон ознаката поставен е меч со сечилото нагоре на кој се поставени крилја во жолта боја. На долниот дел од лентата со жолти латинични букви стои натпис „BUKEFAL”.

2.3.5. Ознаката на сквадронот за воздухопловно техничко одржување е во форма на штит обрабен со лента во темносина боја на која рамномерно се претставени 18 звезди во жолта боја, а штитот е обрабен со жолта боја. Кругот рамномерно е поделен во три дела на црвена, зелена и жолта основа се претставени авион, резервен дел и авионска бомба. Од левата и десната страна на кругот се претставени крилја.

2.3.6. Ознаката на баталјонот за против воздушна одбрана е во форма на штит обрабен со жолта боја, на светлосина основа во средината се претставени вкрсте-

ни ракета и цевка од топ свртени нагоре, во чии горен дел се наоѓа радарска антена зад која е прикажана кобра во став за борба. Зад наведените симболи на основата се претставени патеки на две ракети кои се протегаат од десниот долен дел кон левиот горен дел.

2.3.7. Ознаката на баталјонот за воздухопловно набљудување и јавување е во форма на штит обрабен со темносива боја, на светлосива основа во средината а вториот круг во кој има 14 ѕвезди во жолта боја, е со светлосива боја во кој се преставени радарска антена зад која се наоѓаат широко отворени крилја во жолта боја наклонети на авион свртен нагоре. Авионот и радарската антена се во сива боја.

2.4. Ознаки во бригадата за логистичка поддршка

2.4.1. Ознаката на бригадата за логистичка поддршка е во форма на штит обрабен со црна боја, на зелена подлога. На горниот дел има шест ѕвезди, во средината се наоѓаат дијагонално прекрстени клучеви преку нив има тркало од колеска кола со стрелки во круг и стап обвиткан со змија. На дното на штитот е кратенката на бригадата за логистичка поддршка (брЛП).

2.4.2. Ознаката на 1. логистички баталјон е во форма на штит обрабен со црна боја и преполовен со црна боја, на зелена подлога. Во левиот дел се наоѓа ознаката на бригадата за логистичка поддршка, а во десниот дел се наоѓа тркалезен запчаник. Во позадината на запчаникот се наоѓаат изсидани блокови во два реда, а во средината на запчаникот испишан е бројот 1. Околу запчаникот се извезени од двете страни гранчиња од дабови лисја.

2.4.3. Ознаката на 2. логистички баталјон е во форма на штит обрабен со црна боја и преполовен со црна боја, на зелена подлога. Во левиот дел се наоѓа ознаката на бригадата за логистичка поддршка, а во десниот дел се наоѓа тркалезен запчаник. Во позадината на запчаникот се наоѓаат изсидани блокови во два реда, а во средината на запчаникот испишан е бројот 2. Околу запчаникот се извезени од двете страни гранчиња од дабови лисја.

2.4.4. Ознаката на 3. логистички баталјон е во форма на штит обрабен со црна боја и преполовен со црна боја, на зелена подлога. Во левиот дел се наоѓа ознаката на бригадата за логистичка поддршка, а во десниот дел се наоѓа тркалезен запчаник. Во позадината на запчаникот се наоѓаат изсидани блокови во два реда, а во

средината на запчаникот испишан е бројот 3. Околу запчаникот се извезени од двете страни гранчиња од дабови лисја.

2.4.5. Ознаката на техничкиот ремонтен центар е во форма на штит обрабен со црна боја и преполовен со црна боја, на зелена подлога. Во левиот дел се наоѓа ознаката на бригадата за логистичка поддршка, а во десниот дел се наоѓа голем запчаник со зраци од сонце на црвена подлога. Во средината на запчаникот се наоѓа механичарски клуч.

2.4.6. Ознаката на центарот за снабдување и транспорт е во форма на штит обрабен со црна боја и преполовен со црна боја, на зелена подлога. Во левиот дел се наоѓа ознаката на бригадата за логистичка поддршка, а во десниот дел се наоѓа меч со класје од жито од двете страни. Над мечот се наоѓаат пет запчаници во трансмисија.

2.4.7. Ознаката на воено-медицинскиот центар е во форма на штит обрабен со црна боја и преполовен со црна боја, на зелена подлога. Во левиот дел се наоѓа ознаката на бригадата за логистичка поддршка, а во десниот дел е поставен црвен крст преку кој се наоѓа меч со сива боја околу кој е обвиткана змија со маслинеста боја.

2.5. Ознаката на командата на резервни сили е во форма на круг со маслинесто зелена основа обрабена со светло зелена боја. На прстенот околу националното знаме во кружен облик е испишан називот „КОМАНДА ЗА РЕЗЕРВНИ СИЛИ“. Во центарот на ознаката поставено е знамето на Република Македонија врз кои се нанесени вкрстени пушка, меч и топовска цевка.

2.6. Ознака на баталјонот на воената полиција е во форма на штит обрабен со светложолта боја, на сива основа, во средината е претставен штит во кафеава основа, во чија внатрешност има прикажано сонце со зраци во светло жолта боја, а во позадината на штитот се претставени два вкрстени меча, обрабени со црна боја, со сечилата надолу. На врвот на штитот со црни букви е испишан натпис „ВОЕНА ПОЛИЦИЈА“.

2.7. Ознака на баталјонот за врски е во форма на штит обрабен со жолта боја на зелена основа, во средината е претставен меч со сечилото нагоре, зад горната половина на мечот се претставени две вкрстени знаменца во жолта и црвена боја. Во долниот дел се прикажани два дабови лисја по чија средина е прикажана по една молња со црвена боја.

3. Ознаки во командата за обука и доктрини

3.1. Оznakата на командата за обука и доктрини, е форма на круг обрабен со жолта боја, поделена во два круга. Првиот круг е во темно сина основа, на кој со жолта боја во горниот дел полукружно е испишан натпис „КОМАНДА ЗА ОБУКА И ДОКТРИНИ“. Вториот круг е со зелена основа, во кој се наоѓа штит на кој е отсликано државното знаме, од десната страна на штитот се наоѓа отворена книга, исто така на штитот се вкрстуваат факел и меч, чија рачка лежи на отворената книга.

3.1.1 Оznakата на центарот за индивидуална обука е во форма на штит обрабен со жолта боја на црвена основа, на средината е претставен антички столб во светло сива боја, исправен факел во светло кафена боја и вкрстени мечови во сива боја со кафени рачки.

3.1.2. Оznakата на центарот за одгледување и дресура на кучиња е во форма на штит обрабен со жолта боја, на црвена основа, во средината е претставен профил на куче во црна боја.

3.1.3. Оznakата на центарот за обука на питомци е во форма на штит, обрабен со жолта боја на црвена основа, фигура на меч и фигура на пушка во кафеаво-црна боја, позади нив е прикажана фигура на отворена книга во кафеаво-бела боја и над нив е прикажан златен дабов венец со жалади.

3.1.4. Оznakата на центарот за странски јазици е во форма на штит, обрабен со жолта боја на црвена основа. На средината има вкрстено меч во жолта боја и факел во кафена боја а врз нив е поставена отворена книга во бела боја со црни букви.

3.1.5. Оznakата на центар за изработка на доктрини, правила, упатства и научени лекции е во форма на штит, обрабен со жолта боја, на црвена основа. Во средината е претставена отворена книга обрабена со црна боја врз која лежат два вкрстени факели во кафена боја обрабени со црна боја.

3.1.6. Оznakата на центарот за поддршка на обуката е во форма на штит, обрабен со жолта боја на црвена основа, на средината се претставени вкрстени меч во жолта и црвена боја, факел во кафена боја и сидро во црна боја а во позадина е претставена планина во сива боја.

3.1.7. Оznakата на центарот за симулации е во форма на штит, обрабен со жолта боја, на црвена основа, во горниот дел е претставена шаховска фигура на топ

во жолта боја обрабен со црна боја врз кој лежи меч во жолта боја обрабен со црна боја, во подножје на мечот се вкрстени топовска цевка и пушка во жолта боја обрабени со црна боја.

4. Ознаки во полкот за специјални операции

4.1. Оznakата на командата на полкот за специјални операции е штит со црвена основа и златножолта рамка. Во средината на штитот се наоѓа меч со златно-жолта боја, со сечилото нагоре, а од задната страна на мечот се вкрстени молња и стрела, во златножолта боја зад кои се наоѓа падобран со бело сина боја.

4.2. Оznakата на баталјонот за специјална намена „Волци“, е штит со црвена основа и златножолта рамка. Во средината на штитот е претставена глава на волк во црна и бела боја. Позади главата на волкот се вкрстени меч, стрела, крило сите во златножолта боја и падобран во златножолта и сина боја. (Прилог бр.4, сл. бр.113).

Оznakата на баталјонот за специјална намена „Волци“ која се носи на баретките е иста со oznаката со тоа што над штитот е поставена лента со црвена основа и златни рабови во која со златни букви е испишано „SEMPER ETIAM UBIQUE SUPERIORES“.

4.3. Оznakата на ренџерски баталјон „Ренџери“, е штит со црвена основа и златно жолта лента на врвот. Во средината на штитот се наоѓа меч со златно жолта боја, свртен нагоре. Позади мечот се вкрстени две стрели со врвовите нагоре. Позади овие симболи се наоѓа падобран со купола во црна боја. Во подножјето на штитот се наоѓа натпис со црни латинични печатни букви „RANGER“.

Оznakата на Ренџерски баталјон која се носи на баретките е во облик на штит, со темно зелена основа и златножолта боја на краевите. Во средината на штитот се наоѓа меч со златно жолта боја, свртен нагоре. Позади мечот е падобран со купола во црна боја а позади овие симболи се вкрстени две стрели со врвовите свртени нагоре. Во подножјето на знакот се наоѓа натпис со црни латинични букви „RANGER“, а на горниот дел се наоѓа натпис „Always a step ahead“).

5. Оznaka на центарот за електронско извидување е во форма на штит обрабен со црна боја. На светлосина основа е внесен штит со црна боја, во горниот дел на штитот се претставени очи на був, во средина на штитот во форма на елипса со црвена подлога се претставе-

ни во жолта боја две вкрстени патеки на електрони во движење, а над нив се вкрстени меч со сечилото нагоре и молња.

6. Ознаката на баталјонот за почести е во форма на штит обрабен со жолта боја, на црвена основа во средината со црна боја е претставен гардист во профил околу кој се наоѓа лаворов венец во жолта боја.

6.1. Ознаката на воениот оркестар е во форма на штит обрабен и поделен со жолта линија на црвена основа. Во левиот дел е ознаката од баталјонот за почести а во десниот дел со црна боја е претставена лира околу кој се наоѓа лаворов венец во црна боја.

7. Персоналот упатен во мировни или хуманитарни операции надвор од територијата на Републиката, на униформата ја носи ознаката на мисијата во која е упатен, утврдена од страна на организацијата која ја предводи мисијата.

Облик на ознаките на Генералштабот, командите и единиците на Армијата

1. Военотеренска униформа

Ознаките на Генералштабот на Армијата и командите на военотеренска униформа се во кружна форма со дијаметар од 80 мм.

Ознаките на единиците се во облик на штит, со димензии 70x80 мм, а за баталјонот за специјални намени „ВОЛЦИ“ е со димензии 50x55 мм, додека за ренцескиот баталјон е со димензии 35x45 мм.

Ознаките на командите-единиците на Армијата се платнени.

2. Службена и униформа

Ознаката на Генералштабот на Армијата и командите-единиците на Армијата за службената и свечената униформа е изработена во форма на бец.

Ознаката за Генералштабот на Армијата и командите е во форма на круг со дијаметар 45 мм, и дебелина 2 мм. Ознаката е изработен од метал.

Ознаката е фиксирана на црна подлога со дијаметар 55 мм, и дебелина 2 мм. На горната страна има продолжен јазик со должина од 35 мм, кој е засечен на средината.

Ознаката за единиците е во форма на штит со висина од 45 мм, ширина 40 мм и дебелина 2 мм. Бецот е изработен од метал. Ознаката е фиксирана на црна подлога во форма на штит со висина 60 мм и ширина 55 мм. На горната страна има продолжен јазик со должина од 35 мм, кој е засечен на средината.

Изгледот на ознаките на Генералштабот на Армијата, командите и единиците се дадени во прилог бр. 6

Член 32

Прилозите од број 1 до број 6 се составен дел од оваа Уредба.

Член 33

Обезбедување на квалитетот на деловите на униформите од оваа Уредба се спроведува со мерки, постапки и активности пропишани во Упатство за обезбедување на квалитетот на производите, кое го донесува началникот на Генералштабот на Армијата.

Техничката документација за деловите на униформите ја изработуваат стручните служби на Генералштабот на Армијата, во согласност со одредбите на оваа Уредба и Упатството за обезбедување на квалитет на производите.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 34

Со денот на влегување во сила на оваа уредба, престанува да важи Уредбата за единствениот знак за припадност на Армијата на Република Македонија, униформата, ознаките на чиновите, ознаките на родовите и службите, ознаките на единиците како и начинот и условите за нивното носење („Службен весник на Република Македонија” бр.86/12).

Член 35

Униформите, ознаките на чиновите и ознаките на единиците, кои припадниците на Армијата ги носат согласно Уредбата за единствениот знак за припадност на Армијата на Република Македонија, униформата, ознаките на чиновите, ознаките на родовите и службите, ознаките на единиците како и начинот и условите за нивното носење („Службен весник на Република Македонија” бр. 86/12) ќе се заменат во рок од 3 години од денот на влегувањето во сила на оваа уредба, а врз основа на динамички план.

Член 36

Оваа Уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.



Бр. 06-1191/3
12 октомври 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р Ѓорге Иванов, с.р.



прилог бр.1

Единствен знак за припадност на
Амијата на Република Македонија

Офицери и подофицери


Метална ознака за шапка за
службена униформа

сл. 1

Метална ознака за плик капа
за службена униформа

сл. 2


Генерали

Метална ознака за шапка за
службена униформа




сл. 3

прилог бр.1

Воен персонал




сл. 4



сл. 5

Везена ознака за баретка, капа и шешир во основна
и универзална сара

Генерали




Везена ознака за баретка, капа и шешир
а за плик капа се изработува од метал

сл. 6

прилог бр.2

Знаме на
Република Македонија



сл. 7


Грб на Република Македонија
со натпис „АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“



сл. 8


прилог бр.2

Горен раб од десен ракав



сл. 9

Горен раб од лев ракав



сл. 10

Обележување на ракави на военотеренска униформа: ветровка
и палто (ознаките се поставуваат на средина од џебовите на ракавите).

прилог бр.2

Ознака Македонија за военотеренска униформа



сл. 11

Ознака за презиме за военотеренска униформа



сл. 12

Сложено презиме за военотеренска униформа



сл. 13


Со две презимиња




сл. 14

прилог бр.2


Ознака Македонија за военотеренска униформа



Ознака за презиме за военотеренска униформа



Сложено презиме за военотеренска униформа



Со две презимиња




прилог бр.2



Означување на военотеренска униформа
во основна шара (палто и ветровка)

сл. 19



Означување на военотеренска униформа
во универзална шара (палто и ветровка)

сл. 20


прилог бр.2

Горен раб од десен ракав



сл. 21

Горен раб од лев ракав



сл. 22

Обележување на ракави на службена униформа за офицери и подофицери
(капут, јакна, палто, џемпер и кошула)

прилог бр.2

Метална позлатена плочка со презиме
за службена униформа



90

Едно презиме

сл. 23



90

Сложено презиме

сл. 24




90

Со две презимиња


сл. 25

прилог бр.2




копче за манжетна од кошула
за службена униформа

сл. 26




копче за вратоврска за жени
за службена униформа

сл. 27




копче за службена униформа

сл. 28




свезда за чинови
за службена униформа

сл. 29



копче за нараменица
за службена униформа


сл. 30




штипка за вратоврска за мажи
за службена униформа

сл. 31

прилог бр.2



сл. 32




сл. 33

Метален беџ со ознака на команди и единици на кожна подлога
за службена униформа



сл. 34




сл. 35

Везена ознака на команди и единици за военотеренска униформа


прилог бр.2

Троплетен гајтан



сл. 36

Начин на означување на јака на военотеренска и службена униформа




ромб за поставување на ознаките
на родови и служби

службена униформа

сл. 37

ознаки на првите
подофициери и
главниот
подофицер на АРМ




военотеренска униформа

сл. 38


прилог бр.2

Ромб за означување на род и служба
за службена униформа




сл. 39

Ромб за генерали



сл. 40

Ознаки на првите и главните
подофициери во армијата




сл. 41

Ознаки на чинови


прилог бр.3

а) Ознаки на чинови за војници




разводник

сл. 42



десетар

сл. 43




помлад водник


сл. 44

прилог бр.3

б) Ознаки на чинови за подофицири


Ознака за чин за
военотеренска униформа

сл. 45

Еполети за чин за
службена униформа


сл. 46

прилог бр.3



Ознака за чин за
военотеренска униформа

сл. 47




Еполети за чин за
службена униформа

сл. 48


постар водник

прилог бр.3



Ознака за чин за
военотеренска униформа

сл. 49




Еполети за чин за
службена униформа

сл. 50


постар водник 1 класа

прилог бр.3



Ознака за чин за
военотеренска униформа


сл. 51



Еполети за чин за
службена униформа


сл. 52

прилог бр.3



Ознака за чин за
военотеренска униформа

сл. 53




Еполети за чин за
службена униформа

сл. 54

главен наредник


прилог бр.3

в) Ознаки на чинови за офицери



Ознака за чин за
военотеренска униформа

сл. 55




Еполети за чин за
службена униформа

сл. 56


потпоручник

прилог бр.3



Ознака за чин за
военотеренска униформа

сл. 57




Еполети за чин за
службена униформа


сл. 58

поручник

прилог бр.3




сл. 59



сл. 60


капетан

прилог бр.3



Ознака за чин за
военотеренска униформа

сл. 61




Еполети за чин за
службена униформа

сл. 62


major

прилог бр.3



Ознака за чин за
военотеренска униформа

сл. 63




Еполети за чин за
службена униформа

сл. 64


ПОТПОЛКОВНИК

прилог бр.3



Ознака за чин за
военотеренска униформа

сл. 65




Еполети за чин за
службена униформа

сл. 66


ПОЛКОВНИК

прилог бр.3



Ознака за чин за военотеренска униформа

сл. 67




Еполети за чин за службена униформа

сл. 68


Бригаден генерал

прилог бр.3



Ознака за чин за военотеренска униформа

сл. 69




Еполети за чин за службена униформа

сл. 70


Генерал мајор

прилог бр.3



Ознака за чин за военотеренска униформа

сл. 71




Еполети за чин за службена униформа

сл. 72


Генерал потполковник

прилог бр.3



Ознака за чин за военотеренска униформа

сл. 73




Еполети за чин за службена униформа

сл. 74


Генерал на Армија

прилог бр.4

**ОЗНАКИ ЗА ПРВИТЕ И ГЛАВНИ ПОДОФИЦЕРИ
ЗА СЛУЖБЕНА УНИФОРМА**


прв подофицер

сл. 75



главен подофицер

сл. 76

главен подофицер во
единица и команда
со која командува
бригаден генерал

сл. 77

главен подофицер во
единица и команда
со која командува
генерал - мајор

сл. 78



главен подофицер на АРМ

сл. 79

прилог бр.4

ОЗНАКИ ЗА ПРВИТЕ И ГЛАВНИ ПОДОФИЦЕРИ
ЗА ВОЕНОТЕРЕНСКАТА УНИФОРМА



ПРВ ПОДОФИЦЕР

сл. 80



ГЛАВЕН ПОДОФИЦЕР

сл.81



ГЛАВЕН ПОДОФИЦЕР
ВО ЕДИНИЦА И КОМАНДА
СО КОЈА КОМАНДУВА
БРИГАДЕН ГЕНЕРАЛ

сл. 82



ГЛАВЕН ПОДОФИЦЕР
ВО ЕДИНИЦА И КОМАНДА
СО КОЈА КОМАНДУВА
ГЕНЕРАЛ- МАЈОР

сл. 83



ГЛАВЕН ПОДОФИЦЕР
НА АРМ

сл.84

ОЗНАКИ ЗА РОДОВИ

прилог бр.5

ОЗНАКА ЗА ГЕНЕРАЛИ




сл. 85

ОЗНАКИ ЗА РОДОВИ ОД КОПНЕНАТА ВОЈСКА




ПЕШАДИЈА

сл. 86



Артилерија

сл. 87

ОКЛОПНО
МЕХАНИЗИРАНИ
ЕДИНИЦИ (ОМЕ)

сл. 88



ИНЖЕНЕРИЈА

сл. 89



ВРСКИ

сл. 90

АТОМСКО БИОЛОШКО
ХЕМИСКА ОДБРАНА (АБХО)

сл. 91

ЕЛЕКТРОНСКО
ВОЈУВАЊЕ

сл. 92

ОЗНАКИ ЗА РОДОВИ ВО ПРОТИВВОЗДУШНА ОДБРАНА
И ВОЕНО ВОЗДУХОПЛОВСТВОПРОТИВВОЗДУШНА
ОДБРАНА (ПВО)

сл. 93



АВИЈАЦИЈА

сл. 94

ВОЗДУШНО
НАБЉУДУВАЊЕ, ЈАВУВАЊЕ
И НАВЕДУВАЊЕ (ВНЈиН)

сл. 95

прилог бр.5

ОЗНАКИ ЗА СЛУЖБИ



ТЕХНИЧКА

сл. 96



ИНТЕНДАНТСКА

сл. 97



САНИТЕТСКА

сл. 98



ВЕТЕРИНАРНА

сл. 99



СООБРАЌАЈНА

сл. 100



ФИНАНСИСКА

сл.101



ПРАВНА

сл. 102



ГРАДЕЖНА

сл. 103



МУЗИЧКА

сл. 104



МЕТЕОРОЛОШКА

сл. 105

прилог бр.6

ОЗНАКИ НА ГЕНЕРАЛШТАБ НА АРМИЈАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА,
КОМАНДИ И ЕДИНИЦИ



ОЗНАКА НА ГЕНЕРАЛШТАБ НА АРМИЈАТА НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

сл. 106

ОЗНАКИ НА ПРВОПОТЧИНЕТИТЕ КОМАНДИ И ЕДИНИЦИ

прилог бр.6



ОЗНАКА НА ЗДРУЖЕНАТА
ОПЕРАТИВНА КОМАНДА

сл. 107



ОЗНАКА НА КОМАНДА ЗА
ОБУКА И ДОКТРИНИ

сл.108



ОЗНАКА НА ПОЛК ЗА
СПЕЦИЈАЛНИ ОПЕРАЦИИ

сл. 109



ОЗНАКА НА ЦЕНТАР ЗА
ЕЛЕКТРОНСКО ИЗВИДУВАЊЕ

сл. 110

прилог бр.6

ОЗНАКА НА БАТАЛЈОНОТ ЗА ПОЧЕСТИ



ОЗНАКА
НА БАТАЛЈОН ЗА ПОЧЕСТИ

сл. 111



ОЗНАКА НА
ВОЕН ОРКЕСТАР

сл. 112

ОЗНАКИ НА ЕДИНИЦИТЕ ОД СОСТАВОТ НА ЗОК

прилог бр.6



ОЗНАКА НА 1.мпбр

сл. 113

ОЗНАКИ НА ЕДИНИЦИТЕ ОД СОСТАВОТ НА 1.мпбр



ОЗНАКА НА 1.мпб

сл. 114



ОЗНАКА НА 2.мпб

сл. 115



ОЗНАКА НА 3.мпб

сл. 116




ОЗНАКА НА 4.мпб

сл. 117

прилог бр.6

ОЗНАКИ НА ЕДИНИЦИТЕ ОД СОСТАВОТ НА 1.мпбр



ОЗНАКА НА ИНЖЕНЕРСКИ БАТАЛЈОН

сл. 118



ОЗНАКА НА ТЕНКОВСКИ БАТАЛЈОН

сл. 119



ОЗНАКА НА АРТИЛЕРИСКИ БАТАЛЈОН

сл. 120

прилог бр.6



ОЗНАКА НА ВОЗДУХОПЛОВНА
БРИГАДА

сл. 121

ОЗНАКИ НА ЕДИНИЦИТЕ ОД СОСТАВОТ НА
ВОЗДУХОПЛОВНА БРИГАДА



ОЗНАКА НА СКВАДРОН ЗА
БОРБЕНИ ХЕЛИКОПТЕРИ

сл. 122



ОЗНАКА НА СКВАДРОН ЗА
ТРАНСПОРТНИ ХЕЛИКОПТЕРИ

сл. 123


**ОЗНАКИ НА ЕДИНИЦИТЕ ОД СОСТАВОТ НА
ВОЗДУХОПЛОВНАТА БРИГАДА**

прилог бр.6



ОЗНАКА НА СКВАДРОН ЗА
ВОЗДУХОПЛОВНО-ТЕХНИЧКО
ОДРЖУВАЊЕ

сл. 124



ОЗНАКА НА БАТАЛЈОН ЗА ВНЈ

сл. 125



ОЗНАКА НА БАТАЛЈОН
ЗА ПВО

сл. 126

**ОЗНАКИ НА ЕДИНИЦИТЕ ОД СОСТАВОТ НА
БРИГАДА ЗА ЛОГИСТИЧКА ПОДДРШКА**

прилог бр.6



ОЗНАКА НА БРИГАДА ЗА ЛОГИСТИЧКА ПОДДРШКА

сл. 127



**ОЗНАКА НА ТЕХНИЧКИОТ
РЕМОНТЕН ЦЕНТАР**

сл. 128



**ОЗНАКА НА ЦЕНТАР
ЗА СНАБДУВАЊЕ
И ТРАНСПОРТ**

сл. 129



**ОЗНАКА НА ВОЕНО
МЕДИЦИНСКИ
ЦЕНТАР**

сл. 130

ОЗНАКИ НА ЕДИНИЦИТЕ ОД СОСТАВОТ НА
БРИГАДАТА ЗА ЛОГИСТИЧКА ПОДРШКА

прилог бр.6



ОЗНАКА НА 1.логб

сл. 131



ОЗНАКА НА 2.логб

сл. 132



ОЗНАКА НА 3.логб

сл. 133

прилог бр.6



ОЗНАКА НА КОМАНДА ЗА РЕЗЕРВНИ СИЛИ

сл. 134



ОЗНАКА НА БАТАЛЈОНОТ
НА ВОЕНА ПОЛИЦИЈА

сл. 135



ОЗНАКА НА БАТАЛЈОНОТ
ЗА ВРСКИ

сл. 136

ОЗНАКИ НА ЕДИНИЦИТЕ ОД СОСТАВОТ НА
КОМАНДАТА ЗА ОБУКА И ДОКТРИНИ

прилог бр.6



ОЗНАКА НА ЦЕНТАР ЗА
ИНДИВИДУАЛНА ОБУКА

сл. 137



ОЗНАКА НА ЦЕНТАР ЗА
ОДГЛЕДУВАЊЕ И ДРЕСУРА НА КУЧИЊА

сл. 138



ОЗНАКА НА ЦЕНТАР ЗА
ОБУКА НА ПИТОМЦИ

сл. 139

прилог бр.6



ОЗНАКА НА ЦЕНТАР ЗА
СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ

сл. 140



ОЗНАКА НА ЦЕНТАР ЗА ИЗРАБОТКА НА
ДОКТРИНИ, ПРАВИЛА, УПАТСТВА
И НАУЧЕНИ ЛЕКЦИИ

сл. 141



ОЗНАКА НА ЦЕНТАР ЗА
ПОДРШКА НА ОБУКАТА

сл. 142



ОЗНАКА НА ЦЕНТАР ЗА
СИМУЛАЦИИ

сл. 143

прилог бр.6

ОЗНАКИ НА ЕДИНИЦИТЕ ОД СОСТАВОТ НА ПОЛКОТ ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ОПЕРАЦИИ



ОЗНАКА НА БАТАЛЈОН ЗА
СПЕЦИЈАЛНИ НАМЕНИ „ВОЛЦИ“


сл. 144




ОЗНАКА НА РЕНЏЕРСКИОТ
БАТАЛЈОН

сл. 145

прилог бр.6

ОЗНАКИ ЗА БАРЕТКА НА ЕДИНИЦИТЕ ОД СОСТАВОТ
НА ПОЛКОТ ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ОПЕРАЦИИОЗНАКА НА БАТАЛЈОН ЗА
СПЕЦИЈАЛНИ НАМЕНИ „ВОЛЦИ“

сл. 146

ОЗНАКА НА РЕНЏЕРСКИОТ
БАТАЛЈОН

сл. 147

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4152.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04 ,84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16) и член 13 точка 2) од Статутот на АД „Македонска пошта“ - Скопје во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/15 и 73/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на друштвото, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА АД „МАКЕ- ДОНСКА ПОШТА“ - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобруваат Годишната сметка и финансиските извештаи на АД „Македонска пошта „ - Скопје, во државна сопственост за 2014 година, усвоени од Управниот одбор на АД „Македонска пошта „ - Скопје, во државна сопственост, со Одлука бр.0201-452/1 на седницата одржана на 26.2.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6228/1 5 октомври 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Никола Тодоров, с.р.
---	---

4153.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04 ,84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16) и член 13 точка 2) од Статутот на АД „Македонска пошта“ - Скопје во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/15 и 73/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на друштвото, на седницата одржана на 5.10. 2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБО- ТЕЊЕТО НА АД „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува Извештајот за работењето на АД „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост за 2014 година, усвоен од Управниот од-

бор на АД „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост, со Одлука бр.0201-449/1 на седницата одржана на 26. 2.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6228/2 5 октомври 2016 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, Никола Тодоров, с.р.
---	---

4154.

Врз основа на член 383 став (1) точка 2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04 ,84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/1, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 и 61/16) и член 13 точка 2) од Статутот на АД „Македонска пошта“ - Скопје во државна сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.64/15 и 73/15), Владата на Република Македонија, во својство на Собрание на друштвото, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ОСТВАРЕНАТА ДОБИВКА ПО ГОДИШНА СМЕТКА НА АД „МАКЕДОНСКА ПОШТА“ - СКОПЈЕ, ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА 2014 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се распределуваат средствата остварени како добивка по Годишна сметка за 2014 година на АД „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост во износ од 902.395,00 денари, утврдени во Извештајот на независниот ревизор кој е разгледан од страна на Управниот одбор на АД „Македонска пошта“ - Скопје, во државна сопственост, со Одлука бр.0201-954/1 на седницата одржана на 26.6.2015 година.

Член 2

Вкупната непокриена загуба на друштвото изнесува 243.813.843,00 денари и тоа по години за 2006 година остаток од 32.863.936,00 денари, за 2007 година износ од 47.941.113,00 денари, за 2008 година 40.290.150,00 денари, за 2012 година 1.834.651,00 денари и за 2013 година 120.883.993,00 денари.

Средствата од член 1 на оваа одлука се распределуваат за покривање на дел од загубата по Годишна сметка 2006 година.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6228/3
5 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4155.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.9.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОН (С 171) КОНВЕНЦИЈАТА ЗА НОКНА РАБОТА, 1990, НА МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРУДОТ

1. Република Македонија да пристапи кон (С171) Конвенцијата за нокна работа, 1990, на Меѓународната организација на трудот, усвоена во Женева во 1990 година.

2. Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6906/1
28 септември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4156.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.9.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОН (С 160) КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ТРУДОВИ СТАТИСТИКИ, 1985 НА МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРУДОТ

1. Република Македонија да пристапи кон (С160) Конвенцијата за трудови статистики, 1985, на Меѓународната организација на трудот, усвоена во Женева во 1985 година.

2. Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6906/2
28 септември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4157.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 28.9.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КОН (С 141) КОНВЕНЦИЈАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИИ НА РУРАЛНИ РАБОТНИЦИ, 1975 НА МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ТРУДОТ

1. Република Македонија да пристапи кон (С141) Конвенцијата за организации на рурални работници, 1975, на Меѓународната организација на трудот, усвоена во Женева во 1975 година.

2. Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-6906/3
28 септември 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

4158.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНА СТВАР ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар која се наоѓа на КП.бр.17611/1 во КО Прилеп на ул. „М.Јосифоска“ и тоа зграда 1, намена на посебен заеднички дел од зградата ДП, со внатрешна површина од 191 м², во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7010/1
5 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4159.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари кои се наоѓаат на КП бр. 17613 во КО Прилеп на ул. „М.Јосифоска“ и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект ВЗ-3, влез 1, кат ПР, број 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 248 м² и

- зграда 2, намена на зграда и друг објект ВЗ-3, влез 1, кат СУ, број /, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 32 м²,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7010/2
5 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

4160.

Врз основа на член 65 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите на државна сопственост и со стварите во општинската сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 5.10.2016 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижните ствари кои се наоѓаат на КП бр. 2016/2 за КО Мислешево и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Б5-1, влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 168, намена на посебен дел од зграда А, со внатрешна површина од 26 м² и

- зграда 1, намена на зграда и други објекти Б5-1, влез 1, кат 1, број на посебниот дел од зградата 168, намена на посебен дел од зграда ПП, со внатрешна површина од 6 м²,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-7090/1
5 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

4161.

О Б Ј А В А

Договорот меѓу Република Македонија и Унгарија за социјално осигурување и социјална сигурност, потпишан во Братислава на 20.11.2014 година, ратификуван со Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Унгарија за социјално осигурување и социјална сигурност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 80/2015), е влезен во сила на 1 септември 2015 година.

4 октомври 2016 година
Скопје

Заменик на Претседателот
на Владата и Министер
за надворешни работи,
Никола Попоски, с.р.

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

4162.

Врз основа на член 44 став 1 од Законот за државната статистика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/97, 21/07, 51/11, 104/13, 42/14, 192/15 и 7/16), Државниот завод за статистика го утврдува и објавува

О Б Ј А В А

ЗА ДВИЖЕЊЕТО НА ИНДЕКСОТ НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2016 ГОДИНА

Индексот на цените на мало во Република Македонија во периодот јануари-септември 2016 година, во однос на просечните цени на мало во 2015 година, изнесува -0,2%.

Директор,
Лидија Костовска, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016188